



# NEWSLETTER OCT'17

macedonian version

## news

- На 19-20.10.2017, во Валета, се одржа продуктивна средба на РГ1 (WG1) за мултијазични училници.
- На 18.10.17 се одржа средба за Повелбата на мрежата -ELN Charter.
- Школите за обука (ELN TSs) во Ковентри и Ставангер беа успешни.
- ЕЛН (ELN) ги здружува силите со други мрежи за писменост.

## 1st literacy summit

Започнаа подготовките за Првиот Самит за Писменост. Форматот на презентациите вклучува излагања, постери, видеа, демо и тркалезни маси. Ќе има 3 пленарни предавања. Нови информации ќе бидат објавени наскоро на нашиот вебсајт за пријавување апстракти за презентации и за составот на трите одбори на Самитот: Управен одбор, Научен одбор и Почесен одбор.

### Важни датуми:

- 22 ноември, 2017: Прв повик за трудови
- 28 февруари, 2018: Краен рок за пријавување
- 22 јуни, 2018: Рано регистрирање
- 30, 2018: Крај на регистрирањето
- **1-3 ноември, 2018: Прв Самит Писменост**



## wg1 meeting

РГ1 се сретна во Валета, 19-20.10.17. Средбата беше наменета за дискусија на тековните проекти за повеќејазични училници. Претставниците од земјите учеснички ги презентираа резултатите од нивната анкета и се разговараше за идните чекори.

Дводневна интензивна работа која започна со пленарно предавање на тема:

**Twenty-first century bilingual preschool education: Children's, teachers', and parents' agencies**

Mila Schwartz

Програма, фотографии, и предавања [here](#)



## 6th sg meeting

На 18.10, по 6ти пат се сретна Управниот одбор во Валета. По краткиот преглед за постигнувањата на Акцијата во последните месеци, УО дискутираше 4 главни теми. Прво, Rui A. Alves ги сумираше претходните средби со други мрежи и го претстави стратешкиот план за обединување сили со колегите. Второ, детално се дискутираше Повелбата (ELN Charter). Трето, УО го дискутираше Првиот Самит во Порто (1-3 ноември), со фокус на начините за привлекување релевантни чинители за да се овозможи цврста врска помеѓу практиката, науката и технологијата. Групата го подготви планот за следната средба (MC meeting) која ќе се одржи во Винтертур, На 8.02.2018.




# calendar

**nov 8-10** WG3 meeting, Antwerp  
**nov 16-17** WG2 meeting, Lyon  
**nov 22** Call for papers for 1st Literacy Summit  
**feb 7** SG meeting #7, Winterthur

**feb 8-9** ELN Winterthur Conference  
**feb 8** MC meeting #4, Winterthur  
**28 feb** Submissions 1st Literacy Summit close  
**22 jun** Early registration 1st Literacy Summit

## eln training school #4


**Assessing literacy skills in a digital world:** Четвртата школа за обука, од 4-6.09.17 беше организирана од Luis Pereira и Daniel Villar-Onrubia со 10 учесници од 7 земји, кои ги истражуваа новите стратегии и прототипни модели и алатки за регистрирање на флуентноста на студентите при употреба на дигитални медиуми во академски контексти. Целосната програма [here](#).



## eln training school #5

**Practical skills for writing process research in primary and secondary schools**

Петтата школа за обука се одржа на Универзитетот во Ставангер од 16-18 октомври, 2017, водена од Christer Johansson, Per Henning Uppstad, Vibeke Rønneberg, и Mark Torrance. Имаше 22 учесника од 10 земји. Целосна програма [here](#).



## eln in vilnius

ELN беа поканети да учествуваат на конференцијата E-READ + SHARP на тема "Books and Screens and the Reading Brain" која се одржа во септември. Rui A. Alves и Liana Konstantinidou ја претставија нашата мрежа и се воспостави соработка меѓу трите мрежи.



## responsible writing


ELN партнерот [PROWITEC](#) организира Симпозиум на тема: Responsible Writing: Challenges for Schools, Higher Education, Academia, Companies and other Organizations. Место на одржување Copenhagen Business School, 15-16 февруари, 2018.

## #eln papers

ELN Facebook ги споделува статиите на членовите на ЕЛН мрежата. Ако неодамна сте публикувале научен труд (од 2017), пратете ни приватна порака со краток опис и линк и ќе ја споделиме информацијата во мрежата.

## stsm grantees 2017

**Nelly Joye** (UK) во посета на Lucie Broc (Франција)  
**Christian Weinzierl** (Германија) во посета на Rui A. Alves (Португалија)  
**Baran Johansson** (Шведска) во посета на Florence Chenu (Франција)  
**Marina Olujić** (Хрватска) во посета на Rui (Португалија)  
**Ioannis Dimakos** (Грција) во посета на Cerstin Mahlow (Швајцарија)  
**David Galbraith** (UK) во посета на Veerle Baaijen (Холандија)  
**Mónica Moreira** (Португалија) во посета на Mikko Aro (Финска)



## credits

Дизајн и содржина: Teresa Limpo.  
Македонска верзија: [Mira Bekar].  
Благодарност до сите членови за фотографиите.